



ПРЕДЛАГА: Раководител на Центар за развој на Североисточен плански регион

РАЗГЛЕДУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион

УСВОЈУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА
НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
НА РЕДОВНА ЖИРО СМЕТКА ВО 2018 ГОДИНА**

Р.бр		Износ (во денари)
	<u>ПРИХОДИ на редовна жиро сметка во 2018 година</u>	
1.	Пренесен вишок на приходи од минати години	8.814.171
2.	Приходи од Општина Кратово за тековно работење на Центарот	104.410
3.	Приходи од Општина Кр. Паланка за тек. раб. на Центарот	208.200
4.	Приходи од Општина Куманово за тек. раб. на Центарот	1.943.880
5.	Приходи од Општина Липково за тековно работење на Центарот	270.580
6.	Приходи од Општина Ранковце за тековно работење на Центарот	0
7.	Приходи од Општина Старо Нагоричане за тек. раб. на Центарот	0
8.	Приходи од Министерство за локална самоуправа за тековно работење на Центарот за 2018	1.200.000
9.	Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2017, Договор со Биро за РР бр. 09-272/9 од 25.04.2017	10.786.394
10.	Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018, Договор со Биро за РР бр. 13-561/1 од 06.07.2018	3.867.894
11.	Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018, Договор со Биро за РР бр. 13-560/1 од 06.07.2018 и Анекс на Договор (за аванс) бр. 13-591/2 од 25.12.2018	25.473.362
12.	Завршна исплата од АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирице-Никулјане во должина од 2,228км, општини Куманово и Старо Нагоричане, по решение бр. 25-1429/6	10.748.415
13.	Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом	3.306.300
14.	Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ, програма на АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирице-Никулјане во должина од 2,228км	1.551.725

15.	Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193	712.581
16.	Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	345.683
17.	Позајмици за спроведување на проект од општина Крива Паланка и други за ИПА проектите „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193 и „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	6.350.773
18.	Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, СВ006.1.21.193	1.190.000
19.	Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	2.963.000
20.	Аванс во висина од 50% за тампонирање по програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2018, општини Куманово, Кратово и Крива Паланка	2.203.129
21.	Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар	400.000
	Вкупно приходи во 2018	82.440.497
	<u>РАСХОДИ на редовна жиро сметка во 2018 година</u>	
1.	Бруто плата на вработените во Центарот за развој на СИПР за 2018	2.599.049
2.	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0
3.	Тековни резерви (разновидни расходи)	0
4.	Патни и дневни расходи	15.550
5.	Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт	143.153
6.	Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата за службени весници)	34.677
7.	Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)	8.100
8.	Прехранбени продукти и пијалоци	59.000
9.	Материјали за поправка и одржување	3.840
10.	Поправка и одржување на возило, редовен сервис и сл.	15.150
11.	Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери,машини)	22.802
12.	Изнајмување простор и опрема (паркинг)	14.400
13.	Банкарски услуги и осигурителни услуги	0

14.	Судски и правни услуги (<i>Мислење од совет за јавни набавки</i>)	14.400
15.	Договорни услуги (превод, печатење, консултации, донаторски повици, хигиенски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило)	91.066
16.	Книговодствени услуги	35.000
17.	Членарини во организации-меѓународни организации	0
18.	Расходи за репрезентација, седници на регионален совет и расходи од касов максимум	180.879
19.	Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.	4.210
20.	Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени весници и други оперативни расходи	89.336
21.	Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ВИ КОМЕРЦ – Охрид	114.483
22.	Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро за РР бр.14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ИДС-КОМ - Куманово	127.239
23.	Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, АНХОЧ - Скопје	100.418
24.	Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км,,Кооп Инженеринг,, Куманово	10.748.415
25.	Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ по Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км ,,Кооп Инженеринг,, Куманово	1.551.725
26.	Проект бр. 42, “Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот” Договор со Биро за РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2 од 01.12.2016 - „Инженеринг Теракота ,, Прилеп	3.306.300
27.	Проект бр.46: Заштита на животната средина и подобрување на условите за живот во Североисточен плански регион (687 метри канализација во с. Ваксинце, општина Липково), Договор со Биро за РР 09-273/1 од 25.04.2017, „Илирија-Комерц,, с. Отља	3.778.162
28.	Проект бр.47.2 Градба на патен правец до локалитет Цоцев Камен од спојот со рег. пат Шопско Рударе - Бељаковце - Фаза 2, во должина од 475 метри, општина Кратово, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – „МГИ Инвест,, Скопје	3.184.761
29.	Проект бр. 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце, 47.4: Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо нагоричане, 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота ,, Прилеп	4.000.000

30.	Проект бр. 47.5: Партерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, 47.6: Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – „Баџак Инженеринг,, Скопје	6.260.010
31.	Проект бр.47.8: Подготовка на маркетинг/промотивен материјал, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – „Колекс Џивци,, Куманово	160.243
32.	Сопствени средства на Центарот за доработка на основен проект, локален патен правец с. Лојане – с. Табановце , „Мастер План,, Куманово	36.285
33.	Сопствени средства на центарот за Надзор за Проекти 47.3: Адаптација на училиници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце и 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, „Езерце,, Скопје	14.160
34.	Сопствени средства на центарот за техничка документација - „Коод Проект,, - елаборат	12.000
35.	Сопствени средства на центарот за извештај од Институт за земјотресно инженерство за Здружен дом во село Пчиња, општина Куманово, за ИПА апликација	11.657
36.	Поврат на позајмици за спроведување на проект	5.350.773
37.	Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193	712.581
38.	Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	345.683
39.	Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193	8.300.773
40.	Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	2.550.000
	Вкупно расходи во 2018	53.996.280
	Пренесено салдо во 2019	28.444.217
	Вкупно	82.440.497

НАРАТИВЕН ДЕЛ

Приходна страна од Финансискиот извештај за 2018 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион:

- **реден број 1.** пренесен вишок на приходи од минати години со состојба на 31.12.2018, средства кои се наменети за исплата на проекти по програми за 2015,2016 и 2017 по Договори со бирото за Регионален Развој/ Министерство за локална самоуправа.

-**реден број 2. до 7.** обврски на општините во СИПР согласно Договорот склучен помеѓу општините и Министерството за локална самоуправа изнесуваат 1.727.870денари на годишно ниво. Исплатени средства од страна на општините за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за 2017 и 2018 година во вкупен износ од 2.527.070денари.

Табела на неизмирени обврските од страна на општините во Североисточен плански регион по основ на потпишани Договори со Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за период 2016-2018:

Неизмирени обврски на општините во СИПР	2016	2017	2018	Вкупно
Кратово	-	-	-	-
Ранковце	41.440	41.440	41.440	124.320
Липково	270.580	270.580	-	541.160
Крива Паланка	-	-	-	-
Старо Нагоричане	48.400	48.400	48.400	145.200
Куманово	-	-	-	-
	360.380	360.380	89.800	810.680

-**реден број 8.** Приход од Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за 2017.

Согласно Договорот за кофинансирање за 2018 потпишан помеѓу Министерството за Локална Самоуправа и општините во СИПР, Центарот има добиено 1.200.000 денари за тековно работење и за извршување на активности од страна на Министерството за локална самоуправа.

-**реден број 9.** Капитални трансфери од Министерството за Локална Самоуправа за кои е потпишан Договор за реализација на проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 2,, бр. 09-272/9 од 25.04.2017 со Бирото за Регионален Развој по програмите за регионален развој на Министерството за Локална Самоуправа (Биро за РР) за 2017.

-реден број 10. Капитални трансфери од Министерството за Локална Самоуправа за кои е потпишан Договор за реализација на проект: „Заштита на животна средина и подобрување на условите за живот во Североисточниот плански регион,, бр. 13-560/1 од 06.07.2018 по програмите за регионален развој на Министерството за Локална Самоуправа (Биро за РР) за 2018.

-реден број 11. Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018 за кои е потпишан Договори за реализација на проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 3,, бр. 13-560/2 од 06.07.2018 и Анекс на договор за аванс 13-591/2 од 25.12.2018.

-реден број 12. Завршна исплата од АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец Четирце-Никуљане во должина од 2,228км, општини Куманово и Старо Нагоричане, по решение бр. 25-1429/6.

-реден број 13. Дел од сопствено учество со Одлука на Совет на општина Куманово за проект од Биро за Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом.

-реден број 14. Сопствено учество со Одлука на Совет на општина Куманово за ДДВ, програма на АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирце-Никуљане во должина од 2,228км.

-реден број 15. Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193

-реден број 16. Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133

-реден број 17. Позајмици за спроведување на проектни активности, потребни за уплата пред верификација на трошкови од општина Крива Паланка и други за ИПА проектот „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193

-реден број 18. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, СВ006.1.21.193

-реден број 19. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133

-реден број 20. Аванс во висина од 50% за тампонирање по програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2018, **општина Куманово**(тампонирање на улици во с. Љубодраг – Крак 1, 2, 3 и 4 во вкупна должина од 950м, тампонирање на улици во с. Режановце крак 1, 2, 3, 4, 5 и 6 во вкупна должина од 1.270м), **општина Кратово** (локален пат/врска на стар регионален пат Кратово – с. Страцин од м.в. Превалец до маало Трончовци, с. Трновац во должина од 150м, локален пат/врска на стар регионален пат Кратово – с. Страцин од м.в. Крива Река до маало Шалевци, с.

Талшманци во должина од 150м) и **општина Крива Паланка** (пробивање и тампонирање, спој М2 – Крстата падина во должина од 499,30м)

-реден број 21. Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар.

Расходна страна од Финансискиот извештај за 2017 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион:

-реден број 1. Бруто плата на четири вработени и раководителот на Центарот за развој на СИПР во 2018 година.

-реден број 2. Постојана резерва (непредвидливи расходи). Нема средства по оваа ставка.

-реден број 3. Тековни резерви (разновидни расходи). Нема средства по оваа ставка.

-реден број 4. Патни и дневни расходи на вработените во Центарот за развој на СИПР.

-реден број 5. Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт/нафта за службено возило, телефонски сметки.

-реден број 6. Административни материјали (канцелариски/хартија за фотокопир и др, списанија, службени весници).

-реден број 7. Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)

-реден број 8. Прехранбени продукти и пијалаци.

-реден број 9. Материјали за поправка и одржување.

-реден број 10. Поправка и одржување на возило, редовен сервис и сл.

-реден број 11. Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери, машини.

-реден број 12. Изнајмување простор и опрема/ паркинг за службено возило.

-реден број 13. Банкарски услуги и осигурителни услуги.

-реден број 14. Судски и правни услуги (мислења од Совет за јавни набавки за Тендерски постапки

-реден број 15. Договорни услуги (превод, печатење, консултации, донаторски повици, хигиенски услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило).

-реден број 16. Книговодствени услуги/книговодство за редовна и потсметки на Центарот за 2018.

-реден број 17. Членарини во организации-меѓународни организации

-реден број 18. Расходи за репрезентација, седници на регионалниот совет и расходи од касов максимум за 2018.

-реден број 19. Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.

-реден број 20. Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службен весник и други оперативни расходи.

-реден број 21. Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ВИ КОМЕРЦ – Охрид

-реден број 22. Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро за РР бр.14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ИДС-КОМ - Куманово

-реден број 23. Проект бр.37 „Опременување на Туристичко Биро во општина Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, АНХОЧ - Скопје

-реден број 24. Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км,,Кооп Инженеринг,, Куманово

-реден број 25. Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ по Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км „Кооп Инженеринг,, Куманово

-реден број 26. Проект бр. 42, “Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот” Договор со Биро за РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2 од 01.12.2016 - „Инженеринг Теракота ,, Прилеп

-реден број 27. Проект бр.46: Заштита на животната средина и подобрување на условите за живот во Североисточен плански регион (687 метри канализација во с. Ваксинце, општина Липково), Договор со Биро за РР 09-273/1 од 25.04.2017, „Илирија-Комерц,, с. Отља

-реден број 28. Проект бр.47.2 Градба на патен правец до локалитет Цоцев Камен од спојот со рег. пат Шопско Рударе - Бељаковце - Фаза 2, во должина од 475 метри, општина Кратово, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – „МГИ Инвест,, Скопје

-реден број 29. Проект бр. 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце, 47.4: Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо Нагоричане, 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота ,, Прилеп

-реден број 30. Проект бр. 47.5: Партерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, 47.6: Постапување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – „Баџак Инженеринг,, Скопје

-реден број 31. Проект бр.47.8: Подготовка на маркетинг/промотивен материјал, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – „Колекс Цивци,, Куманово

-реден број 32. Сопствени средства на Центарот за доработка на основен проект, локален патен правец с. Лојане – с. Табановце , „Мастер План,, Куманово

-реден број 33. Сопствени средства на центарот за Надзор за Проекти 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце и 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, „Езерце;; Скопје

-реден број 34. Сопствени средства на центарот за техничка документација - „Коод Проект,, - елаборат

-реден број 35. Сопствени средства на центарот за извештај од Институт за земјотресно инженерство за Здружен дом во село Пчиња, општина Куманово, за ИПА апликација

-реден број 36. Поврат на позајмици за спроведување на проект

-реден број 37. Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното кофинансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193

-реден број 38. Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното кофинансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133

-реден број 39. Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193

- реден број 40. Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133

Куманово, март 2019

Центар за развој на СИПР

Раководител
Младен Протиќ